



Бр. _____

Охрид, _____ 20__ год.

Врз основа на член 162 и 172 од Законот за високо образование („Службен весник“ бр.82/2018), член 23 од Законот за работните односи „Службен весник“ бр. 62/2005, 106/2008, 161/2008, 114/2009, 130/2009, 149/2009, 50/2010, 52/2010, 124/2010, 47/2011, 11/2012, 39/2012, 13/2013, 25/2013, 170/2013, 187/2013, 113/2014, 20/2015, 33/2015, 72/2015, 129/2015, 27/2016 и 120/2018 и бр. 110/2019), член 23 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни, соработнички звања и демонстратори на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид, Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид, распишува

ЈАВЕН КОНКУРС

за избор на наставници во сите наставно-научни звања и соработник во соработничко звање асистент на единиците во состав на Универзитетот

1. ФАКУЛТЕТ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ НАУКИ И ИНЖЕНЕРСТВО

- 1.1. **Избор на наставник во сите наставно - научни звања** (Категорија А – наставно-научни звања во високото образование)
во научно поле: **212 Компјутерска техника и информатика**
во научна област: **21204 Обработка на информации - 1 (еден) извршител, за време определено со Закон за високото образование**
- 1.2. **Избор на наставник во сите наставно - научни звања** (Категорија А – наставно-научни звања во високото образование)
во научно поле: **212 Компјутерска техника и информатика**
во научна област: **21207 Организација и методологија на проектирање на сметачки системи (хардверски системи, софтвер) - 1 (еден) извршител, за време определено со Закон за високото образование**
- 1.3. **Избор на наставник во сите наставно - научни звања** (Категорија А – наставно-научни звања во високото образование)
во научно поле: **503 Економски науки**
во научна област: **50305 Економски развој - 1 (еден) извршител, за време определено со Закон за високото образование**
- 1.4. **Избор на соработник во соработничко звање Асистент** (Категорија В - соработнички звања во високото образование)
во научно поле: **212 Компјутерска техника и информатика**

во научна област: **21205 - Вештачка интелигенција и системи - 1 (еден) извршител, за време од 3 (три) години, согласно Законот за високото образование**

2. ФАКУЛТЕТ ЗА КОМУНИКАЦИСКИ МРЕЖИ И БЕЗБЕДНОСТ

- 2.1. **Избор на наставник во сите наставно - научни звања** (Категорија А – наставно-научни звања во високото образование)
во научно поле: **109 Математика**
во научна област: **10900 Математика - 1 (еден) извршител, за време определено со Закон за високото образование**

3. ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕНЕТИ ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ, МАШИНСКА ИНТЕЛИГЕНЦИЈА И РОБОТИКА

- 3.1. **Избор на наставник во сите наставно - научни звања** (Категорија А – наставно-научни звања во високото образование)
во научно поле: **507 Политички науки**
во научна област: **50700 Политички науки (основи, теорија, методологија историја, друго) - 1 (еден) извршител, за време определено со Закон за високото образование**

4. ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ И КОМУНИКАЦИСКИ НАУКИ

- 4.1. **Избор на наставник во сите наставно - научни звања** (Категорија А – наставно-научни звања во високото образование)
во научно поле: **612 Наука за книжевноста**
во научна област: **61207 Теорија на книжевноста - 1 (еден) извршител, за време определено со Закон за високото образование**
- 4.2. **Избор на наставник во сите наставно - научни звања** (Категорија А – наставно-научни звања во високото образование)
во научно поле: **212 Компјутерска техника и информатика**
во научна област: **21200 Архитектура на сметачки системи - 1 (еден) извршител, за време определено со Закон за високото образование**

5. ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ СИСТЕМИ, ВИЗУЕЛИЗАЦИЈА, ДИГИТАЛНА МУЛТИМЕДИЈАЛНА И АНИМАЦИСКА ТЕХНИКА

- 5.1. **Избор на наставник во сите наставно - научни звања** (Категорија А – наставно-научни звања/научни звања во високото образование)
во научно поле: **212 Компјутерска техника и информатика**
во научна област: **21204 Обработка на информации - 1 (еден) извршител, за време определено со Закон за високото образование**

Покрај условите за вработување пропишани со Законот за работните односи, кандидатите за избор во наставно-научни звања треба да ги исполнуваат општите услови за избор во наставно-научно звање пропишани со член 166 од Законот за високото образование.

Кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови за избор во наставно-научно звање пропишани со Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни, соработнички звања и демонстратори на Универзитетот и Анексот кон овој правилник.

Покрај условите за вработување пропишани со Законот за работните односи, кандидатите за соработничко звање треба да ги исполнуваат општите услови за избор во соработничко звање Асистент пропишани со член 170 од Законот за високото образование, и тоа:

- да има завршено прв и втор циклус на академски студии со најмалку 300 ЕКТС кредити,
- да има стекнато назив магистер од соодветната област,
- да има остварено просечен успех од најмалку 8,00 (осум) на првиот циклус и вториот циклус на академски студии посебно,
- да има познавање на најмалку еден странски јазик.

Кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови за избор во соработничко звање Асистент пропишани со член 17 од Правилникот за посебните услови и постапката за избор во наставно-научни, научни, наставно-стручни, соработнички звања и демонстратори на Универзитетот, и тоа:

- Да има објавено најмалку 1 (еден) труд во стручно списание како автор или коавтор или има учество на проект.

Познавањето на англискиот јазик (и за кандидатите за наставно-научни звања, и за кандидатите за соработничко звање) се докажува доколку кандидатот исполнува најмалку еден од следниве услови:

1. поседува сертификат за познавање англиски јазик од најмалку ниво B2 според Европската јазична рамка на Советот на Европа, или со соодветен сертификат за истото ниво издаден од официјален европски тестатор, член на здружението АЛТЕ на европски тестатори,
2. има комплетирано високо образование од прв и/или втор циклус на студии на англиски јазик,
3. изведувал настава/вежби на англиски јазик во времетраење од најмалку една академска година.

Со пријавата по јавниот конкурс, кандидатите за избор треба да ги достават следните документи:

- Кратка биографија (на англиски и македонски јазик);
- Мотивационо писмо (на англиски јазик);
- Диплома за завршен прв, втор и трет циклус студии, во оригинал или копија заверена на нотар (Високообразовната квалификација стекната во странство треба да е призната во соодветна постапка); За кандидатите за позицијата 1.4. – избор во соработничко звање, потребно е да достават диплома за завршен прв и втор циклус студии, во оригинал или копија заверена на нотар;
- Уверение од прв и втор циклус студии, како доказ за постигнатиот просечен успех на студиите од прв и втор циклус;
- Доказ за исполнување на условот за познавање на англиски јазик, согласно критериумите во конкурсот;
- Потврда за работно искуство во наставно-научна дејност и примена на научно-истражувачки резултати;
- Список на научни и стручни трудови објавени во последните пет години пред објавувањето на конкурсот за избор (по еден примерок од трудовите во копија);

- Доказ за учество во проект/и (доколку има);
- Доказ за претходни избори во звања (доколку има);
- Уверение за државјанство, не постаро од 6 месеци, во оригинал или копија заверена на нотар.

Јавниот конкурс **трае 8 (осум) дена** од денот на објавувањето.

Изборот ќе се изврши во рокот предвиден со член 172 од Законот за високо образование (до шест месеца од објавувањето на јавниот конкурс).

Паричниот износ на основна плата во нето износ на лицата избрани во научни звања зависи од звањето во кое истите се избрани (Доцент-30.500,00 денари/Вонреден професор-32.800,00 денари/Редовен професор-36.100,00 денари). Паричниот износ на основна плата во нето износ за соработничко звање Асистент изнесува 26.916,00 денари. Работното време е утврдено согласно со академскиот календар, распоредот на часови и Правилникот за работен ред и дисциплина.

Потребните документи кандидатите ги доставуваат по пошта на адреса ул. Партизанска, бб, 6000, Охрид, електронска пошта contact@uist.edu.mk или директно во архивата на Универзитетот (10:00 – 14:00, приемни саати).

Некомплетните и ненавремено доставени документи нема да бидат земени предвид во постапката за одлучување.

Информации за работодавачот:

Универзитет за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид

Седиште: ул. Партизанска бб, Дом на АРМ, 6000 Охрид

Телефон за контакт: 046 511 000

Лице за контакт: Јорданка Ц. Атанасова